

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Ортодонтско хируршки третман на дентофацијални деформитети			
2.	Код				
3.	Студиска програма	Стручна специјализација за ортодонција			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за медицински науки Универзитет “Гоце Делчев” - Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	Прва година / I семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	3
8.	Наставник	Проф. д-р Цена Димова			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции):				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава: <ul style="list-style-type: none"> - Вовед и видови дентофацијални деформитети - Локализација на дентофацијални деформитети - Најповолен временски период за нивно решавање - Специфични клинички испитувања - Рачна и компјутерска анализа: анализа на фотографија, анализа на студио модели, кефалометриска анализа на латерална и ПА снимка - Индикации и видови на оралнохируршки интервенции - Ортодонтска припрема пред, во текот и послехируршкиот третман - Хируршки техники при решавање на мандибуларен прогнатизам - Хируршки техники при решавање на мандибуларен ретрогнатизам - Хируршки техники при решавање на максиларен микрогнатизам - Бимаксиларна остеотомија - Хируршко лечење микро и макрогенија - Хируршко лечење на расцепи на усна и непце 				
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски, аудиториски вежби, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	3ЕКТСx30часа=90часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+0+15+10+35=90часа			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	/ часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	15 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	10 часови	

		16.3.	Домашно учење	35 часови
17.	Начин на оценување Нумерички оценки во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот)			
17.1.	Тестови			40 бодови
17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
17.3.	Активност и учество			10 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Присуство на настава и освоени најмалку 42 поени од предиспитни активности.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред . број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Dabov T.	Oralnokirurški priručnik.	Medicinska naklada Zagreb	2009
	2.	Peterson	Principles of oral and maxillofacial surgery	Blackwell Science	2001
	3.	Peterson L.	Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 3rd ed.,	Mosby	1998.
	4.	Knezevic G.	Oralna kirurgija	Medicinska naklada, Zagreb	2003
	5.	Тодоровиќ и сор.	Орална хирургија	Наука, Београд	2000
	6.	Мише И.	Орална хирургија	Jumena, Zagreb	1998
	22.2.	Дополнителна литература			
Ред . број		Автор	Наслов	Издавач	Година